

Pranuar Примено Received	3	05.20.21
Nj.org. Org.Един. Org.unit		
03	1600/1	0

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Кеј Димитар Влахов 4, II - сират
Центар, Скопје
Тел. 02/3220509

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel. 02/3220509

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
AGJENCIA PER CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Бр.-Нр. 08-215/4

10.03. 20 21 год.-viti

Скопје - Shkup

Врз основа на член 145 став (6) и член 227 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19), директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование, донесе

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.154/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, sjell

РЕШЕНИЕ

за почеток со работа студиската програма од втор циклус магистерски студии (60 ЕКТС) по „Студии за безбедност“ на Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

AKTVENDIM

për fillimin me punë të programit studimor të ciklit të dytë të studimeve të magistraturës (60 SETK) nga "Studime të sigurisë" në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Со ова решение се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа на студиската програма од втор циклус магистерски студии (60 ЕКТС) по „Студии за безбедност“ на Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë plotësuar kushtet për fillim me punë të programit studimor të ciklit të dytë të studimeve të magistraturës (60 SETK) nga "Studime të sigurisë" në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij.

Образложение

По добивање на Решение за акредитација бр.1409-422/4 од 30.10.2020 година од страна на Одборот за акредитација на високото образование, Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово се обрати со барање бр.03-3292/2 од 06.11.2020 година, до Агенцијата за квалитет во високото образование, под наш бр. 08-215/1 од 11.11.2020 година, за утврдување на условите за почеток со работа на студиската од втор циклус магистерски студии (60 ЕКТС) по „Студии за безбедност“ на Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

Директорот на Агенцијата за квалитет

Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim nr.1409-422/4 të datës 30.10.2020 nga ana e Bordit për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë nr. 03-3292/2 të datës 06.11.2020, Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-215/1 të datës 11.11.2020, për përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të programit studimor të ciklit të dytë të studimeve të magistraturës (60 SETK) nga "Studime të sigurisë" në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 215/2 të datës





Кеј Димитар Влахов 4, II спрат
Центар, Скопје
Тел. 02/3220509

Dimitar Vlahov 4, kati II
Qendër, Shkup
Tel. 02/3220509

во високото образование, со Решение бр.08-215/2 од 12.02.2021 година, формира Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на студиската програма наведена во точка 1 на ова решение.

Комисијата, на ден 01.03.2021 година, изврши увид и изготви Извештај бр. 08-215/3 од 05.03.2021 година, каде е наведено дека за студиската програма од втор циклус магистерски студии (60 ЕКТС) по „Студии за безбедност“ на Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, се исполнети условите согласно одредбите утврдени со Законот за високото образование и Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/10, 168/10 и 10/11).

Имајќи го во предвид изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, може да се заведе управен спор, со поднесување на тужба до Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Доставено до:

- Високообразовната установа
- Архива

изработил: Милена Ефремовска *Ефрем*

12.02.2021, formoi Komision për përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të programit studimor të shënuar në pikën 1 të këtij Aktvendimi.

Komisioni, më 01.03.2021, kreu inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 08-215/3 të datës 05.03.2021, ku është shënuar se, për programin studimor të ciklit të dytë të studimeve të magjistraturës (60 SETK) nga "Studime të sigurisë" në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë, janë përmbushur kushtet, në përputhje me dispozitat e përcaktuara me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për normativin dhe standardet për themelimin e institucioneve të arsimit të lartë si dhe për realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 103/10, 168/10 dhe 10/11).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktvendimi, mund të inicohet kontest administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te Gjykata Administrative e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të këtij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:
- Institucioni i arsimit të lartë
- Arhiva



ДИРЕКТОР/ DREJTOR
Dr. Agim Rushiti